



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 13 јануари 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

15.

Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77), врз основа на согласноста со извршните совети на Собранијата на републиките и извршните совети на Собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМПЕНЗАЦИИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1977 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат вештачки губриња им се одобрува компензација за вештачкото гubre продадено и испорачано на следните купувачи:

1) на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги, што се занимаваат со земјоделство и шумарство сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители за количествата што ги купуваат за потребите на тоа производство;

2) на организациите на здружен труд што вршат опити со вештачки губриња и школуваат, односно оспособуваат кадри за земјоделството и шумарството за количествата што ќе ги набават за потребите на својата дејност;

3) на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на вештачки губриња за количествата што ќе им ги продадат на купувачите од одредбите под 1 и 2 од оваа точка, под услов тие при формирањето на малопродажна цена на вештачкото гubre врз набавната цена да ја засметаат пропишаната маржа.

2. Компензацијата за вештачките губриња продадени и испорачани на купувачите од точка 1 на оваа одлука во 1977 година за еден килограм активна хранлива материја на азот, фосфор и калиум во сите видови на вештачки губриња (едилични, мешани и комплексни), изнесува:

	Динари
1) за азот (N)	1,22
2) за фосфор (P ₂ O ₅)	1,17
3) за калиум (K ₂ O)	1,487

За мешаните и комплексните губриња од став 1 на оваа точка, компензацијата се исплатува и на име трошоци на производството во следните износи:

1) за мешани губриња — за 1 тона — 60 динари;
2) за комплексни губриња — за 1 тона — 91 динар.

3. Количеството на активната хранлива материја за која се дава компензација се утврдува врз основа на важечките прописи за југословенските стандарди, односно прописите за состојките и другите особини на вештачки губриња и за испитувањето на тие губриња.

Компензацијата за еден килограм активна хранлива материја за одделни видови губриња од точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одобрената продажна цена на производителот на губрињата на купувачите од точка 1 на оваа одлука да се намали за износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука и да се пресмета франко натоварено во вагон на железничката станица или во фабриката на производителот, или франко натоварено во брод, односно шлеп во пристаништето на производителот, односно натоварено во камион или друго превозно средство во фабриката на производителот.

4. За вештачкото гubre од увоз компензацијата се дава за губрињата наведени во точка 2 од оваа одлука, односно за вештачките губриња слични на нив според содржината на активната хранлива материја во вештачкото гubre.

Компензацијата за вештачките губриња од став 1 на оваа точка се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото гubre франко југословенска граница или CIF југословенска лука (во која се содржани определените видови и височини на трошоците), зголемени за трошоците од границата, односно луката до истоварната станица за купувачот, освен за трошоците на возарината, и одобрената продажна цена на тоа или слично вештачко гubre од домашно производство намалена за износот на компензацијата во смисла на точка 2 од оваа одлука.

Компензацијата од став 2 на оваа точка не може да биде поголема од компензацијата што се дава за единица активна хранлива материја од домашно производство.

Проверувањето на пресметката на разликите од став 2 на оваа точка извршено од страна на подносителот на барањето за компензацијата и исплатата на проверениот износ на разликата ги врши Службата на општественото книговодство.

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се исплатува само за вештачките губриња што според својот квалитет им одговараат на важечките прописи за југословенските стандарди или на прописите за квалитетот, односно за состојките и другите особини на вештачки губриња.

6. На организациите на здружен труд од областа на земјоделството и на земјоделските задруги, што вештачкото гubre од домашно производство набавено по цена намалена за износот на компензацијата, го складираше во периодот од 1 јули до 31 декември 1977 година, ќе им се исплатува компензација во височина на трошоците на складирањето на тоа гubre, освен за трошоците на превозот од местото на производството до местото на складирањето, со тоа што височината на трошоците на складирањето за еден kg гubre не може да биде поголема од 0,10 динари, односно од 0,20 динари заедно со каматата за кредитите.

Трошоците за складирање од став 1 од оваа точка ќе се исплатуваат во 1977 година за количествата до 100.000 тони азотно гubre (KAN 27%) и до 30.000 тони за комплексни губриња.

Распределбата на количествата на вештачките губриња од став 2 на оваа точка на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги што имаат право на компензација за складирање на вештачките губриња во републиките и автономните покраини ќе се изврши во Стопанската комора на Југославија.

Под трошоци за складирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат трошоците за истовар, трошоците за складирање и манипулација во склад и каматата на кредитите на вредноста на вештачкото губре франко местото на складирањето.

7. Корисникот на компензацијата што поднесува барање за компензација во смисла на одредбите на точ. 1, 4 и 6 од оваа одлука, е должен во фактурата да назначи дека поднел барање на компензација.

Барањето за компензација мора да се поднесе до 31 јануари 1978 година, а за складирање — до 31 март 1978 година.

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или земјоделската задруга што ќе оствари компензација за количество на вештачко губре за кое компензацијата веќе е остварена, или организацијата на здружен труд што не ќе постапи во смисла на одредбата на точка 7 од оваа одлука.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице што вештачкото губре купено по цена намалена за износот на компензацијата според оваа одлука ќе го продаде за намени спротивни на одредбите на точка 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука ќе се применува врз количествата на вештачко губре произведени и продадени од 1 јули до 31 декември 1977 година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 2
9 јануари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

16.

Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77), врз основа на согласноста со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат вештачки губриња им се одобрува компензација за вештачко губре продадено и испорачано на следните купувачи:

1) на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги, што се занимаваат со земјоделство и шумарство, сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители за количествата што ги купуваат за потребите на тоа производство;

2) на организациите на здружен труд што вршат општи со вештачки губриња и школуваат, односно оспособуваат кадри за земјоделство и шумарство за количествата што ќе ги набават за потребите на својата дејност;

3) на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на вештачки губриња за количествата што ќе им ги продадат на купувачите од одредбите под 1 и 2 од оваа точка, под услов тие при формирањето на малопродажната цена за вештачкото губре врз набавната цена да ја засметат пропишаната маржа.

2. Компензацијата за вештачките губриња продадени и испорачани на купувачите од точка 1 на оваа одлука во 1978 година за еден килограм активна хранлива материја на азот, фосфор и калиум во сите видови на вештачко губре (единични, мешани и комплексни), изнесува

Динари

1) за азот (N)	0,99
2) за фосфор (P ₂ O ₅)	1,12
3) за калиум (K ₂ O)	0,36

3. Количеството на активната хранлива материја за која се дава компензација се утврдува врз основа на важечките прописи за југословенските стандарди, односно прописите за состојките и другите особини на вештачките губриња и за испитувањето на тие губриња.

Компензацијата за еден килограм активна хранлива материја за одделните видови губриња од точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одобрената продажна цена на производителот на губрињата на купувачите од точка 1 на оваа одлука да се намали за износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука и да се пресмета франко натоварено во вагон на железничката станица или во фабриката на производителот, или франко натоварено во брод, односно шлеп во пристаниште на производителот, односно франко камион или друго превозно средство во фабриката на производителот.

4. За вештачкото губре од увоз компензацијата се дава за губрињата наведени во точка 2 од оваа одлука односно за вештачките губриња слични на нив според содржината на активната хранлива материја во вештачкото губре.

Компензацијата за вештачките губриња од став 1 на оваа точка, се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото губре франко југословенска граница или СIF југословенска лука (во која се содржани определените видови и височините на трошоците), зголемени за трошоците од границата, односно луката до истоварната станица на купувачот, освен за трошоците на возаријата и одобрената продажна цена на тоа или слично вештачко губре од домашно производство намалена за износот на компензацијата во смисла на точка 2 од оваа одлука.

Компензацијата од став 2 на оваа точка не може да биде поголема од компензацијата што се дава за единица на активна хранлива материја од точка 2 на оваа одлука.

Проверувањето на пресметката на разликите од став 2 на оваа точка извршено од страна на подносителот на барањето за компензацијата и исплатата на проверениот износ на разликата ги врши Службата на општественото книговодство.

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се исплатува само за вештачки губриња што според својот квалитет им одговараат на важечките прописи за југословенските стандарди или на прописите за квалитетот, односно за состојките и другите особини на вештачките губриња.

6. Организациите на здружен труд и земјоделските задруги, што имале право и го складираше вештачкото губре до 31 декември 1977 година, врз

основа на точка 6 од Одлуката за износот и условите за давање компензација за вештачки губриња во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/78), имаат право на трошоци за складирање на тоа губре и во 1978 година до 28 февруари 1978 година заклучно.

Под трошоци за складирање, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат трошоците за истовар, трошоците за складирање и манипулација во складот и каматата на кредитите на вредноста на вештачкото губре франко местото на складирањето.

7. Корисникот на компензација што поднесува барање за компензација во смисла на одредбите на точ. 1, 4 и 6 од оваа одлука, е должен во фактурата да назначи дека поднел барање за компензација.

Барањето за компензација според оваа одлука мора да се поднесе до 31 јануари 1979 година, а за трошоците за складирање — до 31 март 1978 година.

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или земјоделската задруга што ќе оствари компензација за количество на вештачко губре за кое компензацијата веќе е остварена, или организацијата на здружен труд што не ќе постапи во смисла на одредбата на точка 7 од оваа одлука.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице што вештачкото губре купено по цена намалена за износот на компензацијата според оваа одлука, ќе го продаде за намени спротивни на одредбите на точка 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука ќе се применува врз количествата на вештачко губре произведени и продадени од 1 јануари до 31 декември 1978 година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1

9 јануари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

17.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77), во согласност со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1978 ГОДИНА

1. За исплатување на компензацијата од чл. 1 и 3 став 6 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација во 1978 година републиките и автономните покраини се должни да уплатат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија преку посебен придонес, сразмерно на своето учество во обезбедувањето на средства на Буџетот на федерацијата за 1978 година, износ од 800.000.000 динари, и тоа:

— во 000 динари —

Република, односно автономна покраина	Учество во %	Износ на средствата
1) СР Босна и Херцеговина	12,6	100.800
2) СР Македонија	5,6	44.800
3) СР Словенија	17,1	136.800
4) СР Србија	24,5	196.000
5) СР Хрватска	26,7	213.600
6) СР Црна Гора	1,8	14.400
7) САП Војводина	11,3	90.400
8) САП Косово	0,4	3.200

Републиките и автономните покраини се должни износот од став 1 на оваа точка да го уплатат во дванаесет еднакви рати до 15-тиот во месецот, почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 3

9 јануари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

18.

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на данок на промет на медалјони, значки и придатоци, што се издаваат по повод на настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75, 55/75, 12/76, 18/76, 26/76, 45/76, 27/77 и 51/77) во точка 1а, во одредбата под 26 на крајот, точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 39 нови одредби, кои гласат:

„27) на јубиларните значки што се издаваат по повод прославата на Годишната на технолошките иновации и заштита на правата на индустриска сопственост во Југославија;

28) на јубиларните плакети „Насви Београд 1948—1978“, што се издаваат по повод прославата на 30-годишнината од почетокот на изградбата на Нов Белград;

29) на јубиларните значки врзани за прославата на 40-годишнината од доаѓањето на другарот Тито на чело на Сојузот на комунистите на Југославија, што ги издава Издавачки центар „Комунист“;

30) на јубиларните значки „1. мај“ што ги издаваат „Радничке новине“ — Новинско-издавачка установа на Сојузот на синдикатите на Хрватска, како знак на признание во вршењето на синдикалните функции;

31) на јубиларните значки на Музејот на Првото заседание на АВНОЈ, што се издаваат по повод прославата на 35-годишнината на АВНОЈ и 25-годишнината на работата и дејствувањето на тој музеј;

32) на јубиларните значки и плакети на Спортско друштво „Раднички“ Обреновац, што се издаваат по повод прославата на 50-годишнината од постоењето на тоа спортско друштво;

33) на јубиларните значки и плакети што се издаваат по повод прославата на 35-годишнината од одржувањето на I конгрес на УСАОЈ во Бихаќ;

34) на јубиларните значки и плакети што се издаваат по повод прославата на 35-годишнината од одржувањето на првата „Партизанска олимпијада“ во Фоча;

35) на јубиларните значки и плакети што се издаваат по повод прославата на 80-годишнината од работата на „Електробосна“, Јајце;

36) на јубиларните значки и плакети на Ослободителниот фронт на словенечкиот народ;

37) на јубиларните значки и плакети „По патштатата на љубљанските партизани“;

38) на јубиларните медали со ликот на Цемал Биедиќ и Иво Андриќ;

39) на јубиларните значки и медали со симболот „Самоуправувач“, „Неврзаност“, „11. Конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија“, „25 години на АВНОЈ-а, 1943—1978“, „Конференција на европската безбедност 1978. — Белград“;

40) на јубиларните значки „Ослободителен фронт“;

41) на јубиларните значки и плакети што ги издава Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Словенија — по повод прославата на 35-годишнината од првото ослободување на територијата — ЛОКВЕ 1942—1977;

42) на јубиларните значки и плакети на Сојузот на социјалистичката младина на Словенија, што се издаваат по повод значајни годишнини и акции;

43) на јубиларните значки што се издаваат по повод 40-годишнината од основачкиот конгрес на Комунистичката партија на Словенија, на јубиларните спомен-значки од Народноослободителната борба и Револуцијата во рамките на неделата „Комунист 77“, на јубиларните значки „Човек, наука, техника, продуктивност“ и на значките што се издаваат по повод прославата на 20-годишнината на весникот „Комунист“, што ги издава Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“;

44) на јубиларните значки што се издаваат по повод 10-годишнината на работата на Друштвото *ex libris* на Словенија;

45) на јубиларните значки што се издаваат по повод прославата на 70-годишнината на работата на Ловечкиот сојуз на Словенија и на значката „Човек-природа“ по повод Годината на заштита на околината;

46) на јубиларните значки „Молнишка чета — ЗАДВОР 1941“, што се издаваат по повод основањето на првата словеначка партизанска „Молнишка чета“;

47) на јубиларните значки „Музичка младина на Југославија“, што се издаваат по повод одржувањето на IV конгрес на Музичката младина на Југославија;

48) на јубиларните значки „70-годишнината на СЛД Содражица“, што се издаваат по повод на јубиларната прослава на Ревизијата на словенечките ловечки пеачки хорови;

49) на јубиларните значки „Да спречиме пожари“ и на плакетите што се издаваат по повод прославата на јубилејот на Противпожарниот сојуз на Словенија;

50) на јубиларните значки „Трета средба на активистите на Ослободителна фронтата и борците од Народноослободителната војна на Нотрањска“;

51) на јубиларните значки што се издаваат по повод прославата на шестата средба на „грабнатите деца“ на Словенија;

52) на јубиларните значки „Корوشка 1941—1945“, што ги издава Централниот одбор на корушките партизани по повод прославата на 10-годишнината на работата;

53) на јубиларните значки „Средба на инавалдите Љубљана 77“ и на значките „Средба на младината на СРС и СРХ“, што по повод одржувањето на овие манифестации ги издава Работничкиот осигурителен завод Поникве;

54) на јубиларните плакети што, по повод прославата на јубилејот на Сојузот на комунистите на Југославија и другарот Тито, ги издава Индустијата на земјоделски машини „Змај“, Земун;

55) на јубиларните значки „Велење Тито“, што се издаваат по повод откривањето споменик на другарот Тито во Велење;

56) на јубиларните значки „Вукосавци“, што се издаваат по повод изградбата на спомен парк во Вукосавци;

57) на јубиларните значки што ги издава ПТТ Словенија по повод одржувањето на III собир на поштенско-телеграфско-телефонските работници на Словенија во Лошка Долина;

58) на јубиларните значки „Партизански курири“, што се издаваат по повод прославата на 40-годишнината на Сојузот на комунистите на Словенија;

59) на јубиларните значки што се издаваат по повод прославата на 35-годишнината на бригадата „Матија Губец“;

60) на јубиларните значки и плакети што по повод прославата на 20-годишнината на работата ги издава Здружението на сметководствените и финансиските работници на СР Словенија;

61) на јубиларните плакети „Естрадна награда на Југославија“;

62) на јубиларните значки и плакети што по повод прославата на 50-годишнината на работата и постоењето ги издава Образовниот текстилен центар Лесковац;

63) на јубиларните значки што се издаваат по повод прославата на XIV смотра на унгарскиот фолклор на Војводина;

64) на јубиларните медалјони, значки, придачи и сл. што ги издава Извршниот комитет на игрите по повод одржувањето на VIII медитерански игри во Сплит;

65) на јубиларните значки и медалјони што се издаваат по повод 25-годишнината од смртта на Борис Кидрич.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 4

9 јануари 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

19.

Врз основа на член 198 став 3 од Законот за народната одбрана („Службен лист СФРЈ“, бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАБРАНЕТИТЕ ЗОНИ

1. Се определуваат следните забранети зони за движење, престој и настанување на странски државјани, и тоа:

1) во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

— подрачјето на Горни Бирч и на планината Јавор исклучувајќи ја Власеница, селото Гиле и селото Врложник, а вклучувајќи ги Хан Пиесак и Велико Игриште (тригонометриска точка 1405). Дозволено е минување без задржување по патот Власеница — Хан Пиесак — Соколац, а во населените места е дозволено и задржување;

— подрачјето на планината Мањача, исклучувајќи ги Стари Бронзани Мајдан, селото Бистрица, Бања Лука, десниот раб од патот Бања Лука — Јајце до селото Дабрац и селата Шеховци, Стражице и Камичак. Дозволено е минување без задржување по патот Бања Лука — Чагавица, а во населени места е дозволено и задржување;

— подрачјето на планината Клековача вклучувајќи го Оштрељ (тригонометриска точка 1388), исклучувајќи ги селата Срнетица и Потоци, вклучувајќи ги Тисов Врх — Самар (тригонометриска точка 1707), исклучувајќи го селото Црљивица. Дозволено е минување и движење во ловечката зона Лом — Клековача во придружба на органите на ловиштето. Дозволено е минување без задржување по патот Босански Петровац — Дрвар, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето на планината Камешница од границата со СР Хрватска, исклучувајќи ги селата Чапк и Пролог и Бушко Језеро, до границата со СР Хрватска. Дозволено е минување без задржување по патот Ливно — Обровац, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето на источните падини на планината Плешевница, од границата со СР Хрватска, исклучувајќи ги селата Изачиќ Град, Шумари, Муслики и Завале, а вклучувајќи ги Дебели Врх и Троврх (тригонометриска точка 1620), до границата со СР Хрватска.

2) во Социјалистичка Република Македонија:

— подрачјето на планината Скопска Црна Гора, вклучувајќи ги селата Малина Мала, Гошинец, Никуштак, Мојанце, Раштак и Кучевиште и Кара Ч. (тригонометриска точка 1523);

— подрачјето на планината Серта вклучувајќи ги селата Хаџи Хамзали, Ерен (тригонометриска точка 573), селата Хаџи Редепли, Чардак, Кршник (тригонометриска точка 221), селата Цидимирци и Мушанци и Тумба (тригонометриска точка 348);

— подрачјето на планината Стогово вклучувајќи го селото Могорче, тригонометриска точка 2014, тригонометриска точка 2088, тригонометриска точка 2075, селата Збажди, Присовјани и Глобочица, десниот брег на реката Црни Дрим и селото Папрадник, а исклучувајќи го селото Мелничани.

3) во Социјалистичка Република Словенија:

— подрачјето на планината Кочевски Рог, вклучувајќи (тригонометриска точка 965) и Комарна Вас, и исклучувајќи ги селата Брезовица и Копривник, Ловски Врх (тригонометриска точка 830) и Скрајник (тригонометриска точка 636);

— подрачјето на Крим вклучувајќи ги Шпил (кота 525) и Сроботник (тригонометриска точка 603), исклучувајќи Јеленце (тригонометриска точка 833), вклучувајќи го Травник (кота 728), исклучувајќи го селото Ишки Винтгар, вклучувајќи го Врхич (тригонометриска точка 657), исклучувајќи го селото Желимле, Крушица (тригонометриска точка 704), Грч (тригонометриска точка 1033), Закоткар (тригонометриска точка 777) котата 742 и селото Горња Брезовица;

— подрачјето Хом, исклучувајќи го селото Загозд, вклучувајќи го селото Лошка Гора, исклучувајќи го селото Шентјанж, вклучувајќи го Аплик и исклучувајќи ги селата Сентруперт и Залок;

— подрачјето на планината Пивка, вклучувајќи ја Баба (тригонометриска точка 1086), а исклучувајќи го Врх Корена, Дедна Гора (тригонометриска точка 1293), Машун, селата Коритнице, Вац, Пивка, Жеје и Стара Вас.

4) во Социјалистичка Република Србија:

а) во Социјалистичка Република Србија без социјалистичките автономни покраини:

— подрачјето на Хомолје што ги опфаќа Хомолски Планини, вклучувајќи го Штубељ (тригонометриска точка 940), Мали Крш (тригонометриска точка 745), Велики Крш (тригонометриска точка 1148) и Бељаница (тригонометриска точка 1339). Дозволено е минување без задржување по патиштата: Петровац на Млава—Жагубица—Бор и Мајданпек — село Горњане—Бор, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето на планината Цер, исклучувајќи ги селата Липолист, Текериш и Лешница. Дозволено е минување без задржување по патот Шабац—Завлака, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето на планината Тупижница, вклучувајќи ги селата Врбовац, Горња Бела Река, Кожел и Бучје;

— подрачјето Јастребац, што ги опфаќа јужните падини на планината Јастребац, вклучувајќи ги селата Горње Јошанице, Поглед (тригонометриска точка 1482), тригонометриска точка 850, село Нова Божурна исклучувајќи ги Прокупле и Умац (тригонометриска точка 470), а вклучувајќи го селото Мала Плана. Дозволено е минување без задржување по патот Прокупле — село Цигољ—Рибарска Бања, а во селото Цигољ дозволено е и задржување;

— подрачјето на Понишке, вклучувајќи ги Калугерске Варе и селата Заглавак и Стапари. Дозволено е минување без задржување по патот Титово Ужице—Мокра Гора—Вишеград, по патот Титово Ужице—Ваина Башта преку Кадињача, односно преку селата Заглавак—Злодела—Пилица и по патот Ваина Башта—Кремна—Вишеград, а во населени места и на Кадињача дозволено е и задржување;

— подрачјето на планината Гиљева, Трибине Тисовац (тригонометриска точка 1444) и селата Долице, Варе и Краиновке;

— подрачјето Стари Колашин, вклучувајќи ги селата Мекаје, Варе и Клековац, исклучувајќи го селото Рибариќе, а вклучувајќи ги селата Годово, Долово и Шароње. Дозволено е минување без задржување по патишта Нови Пазар—село Рибариќе и Нови Пазар—Тутин—Рожаје, а во населени места дозволено е и задржување.

б) во Социјалистичка Автономна Покраина Косово подрачјето Голец, вклучувајќи ја Чича Глава (тригонометриска точка 762), селото Слатина, котата 534, спротиводно десниот брег на реката Ситница до тригонометриската точка 560, Кд. Зез (тригонометриска точка 856) и селото Коморане. Дозволено е минување без задржување по патиштата: Слатина—Коморане—Русиновце и Слатина—аеродром „Приштина“, а во населени места дозволено е и задржување.

5) во Социјалистичка Република Хрватска:

— подрачјето на планината Велика Капела и планината Мала Капела, вклучувајќи го селото Десмериче, а исклучувајќи ги селата Доњи Модруш и Куник Село, Високи Врх (тригонометриска точка 1124), селата Сертики, Језеране и Зрники и Грбин Врх (тригонометриска точка 803). Дозволено е минување без задржување по патот Јосип Дол—Модруш—Развала—Језеране, а во населени места дозволено е и задржување;

— на подрачјето кај Слун опфатено со Хум (тригонометриска точка 861), Мрзю Поле, со селото Мочила и Брдаров Врх;

— подрачјето на планината Плешевица од границата со СР Босна и Херцеговина, вклучувајќи го Целопек (тригонометриска точка 526), Хрњак Врх (тригонометриска точка 539), Мали Палеж, Сштри Михалевац (тригонометриска точка 1048), Тупи Михајловац (тригонометриска точка 966) Тичево (тригонометриска точка 1046), Троврх (тригонометриска точка 1620), до границата со Босна и Херцеговина. Дозволено е минување без задржување по патиштата: село Ваганац—Личко Петрово Село—село Муслики и Личко Петрово Село—Прибој, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето Мазин, вклучувајќи го селото Висук, Кук (кота 1142), селата Ораовац и Брезовац, Јелови Тавани, село Сучевики, Велики Урлај (тригонометриска точка 1295) и Кремен (тригонометриска точка 1591). Дозволено е минување без задржување по патиштата: Горњи Лапац—Мазин—Брувно и Срб—селото Сучевиќ, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето на планината Камешница, од границата со СР Босна и Херцеговина, вклучувајќи го селото Кнежице, а исклучувајќи Кулиќа Умац (тригонометриска кота 482) и селата Оток, Граб, Велиќ и Каменско, до границата со СР Босна и Херцеговина;

— подрачјето Папук, што ги опфаќа западните падини на планината Папук, вклучувајќи ги селата Кореничани, Кузма, Сажие и Барица.

6) во Социјалистичка Република Црна Гора:

— подрачјето Озриники, вклучувајќи ја Жировница (тригонометриска точка 842 и тригонометриска точка 906), Падеж, а исклучувајќи ги селата Бришно и Кличево;

— подрачјето Пантелиев Врх, вклучувајќи ги селата Брајовиќко Гостилје и Добри До, Радовче и селото Копилје. Дозволено е минување без задржување по патот Служ — Копилје — Прекорница, а во населени места дозволено е и задржување;

— подрачјето Јасеново Поле северно од Никшиќ, вклучувајќи го Јелови Врх (тригонометриска точка 1082), Бакиљ, селото Прага и Цератов Бриег;

— подрачјето Мавријан кај Улцињ, вклучувајќи ја тригонометриската точка 272, кота 309 и тригонометриска точка 398.

2. Како странски државјани во смисла на оваа одлука се сметаат и лицата без државјанство.

3. На странски државјани надлежниот орган може по исклучок да им одобри постојано настанување, привремен престој или минување низ забранета зона, под следните услови:

— да се иселеници и југословенски граѓани со странски патни исправи што се враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и, по правило, да се по потекло од тоа подрачје или на тоа подрачје да им живеат блиски роднини (настанување);

— да е брачен другар на југословенски државјанин;

— да е во прашање посета на блиска роднина што постојано живее во забранета зона (привремен престој);

— заради вршење на научно-истражувачки работи во соработка со југословенски органи и организации на здружен труд и со други југословенски организации, како и заради вршење на други работи за потребите на југословенските органи и организации;

— заради вработување во Југославија;

— за време на кратка пригодна посета на одделни историски места, културни споменици и во пригодни манифестации, што се организираат во рамките на културна соработка, соработка на општествено-политички и општествени организации и други облици на соработка со странство;

— кога е организирана посета на обележја и споменици на Народноослободителната борба во

придружба на туристички водич, но без оддалечување од обележјата и спомениците и без задржување на патот.

4. Одобрението во точка 3 на оваа одлука го издава органот на општествено-политичката заедница надлежен за одобрување на привремен престој, на чија територија се наоѓа забранетата зона. Одобрението се издава во согласност со надлежниот орган за народна одбрана.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на селото Врело за забранета зона („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75) и Одлуката за определување на забранети зони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/76).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 5

8 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

20.

Врз основа на член 176 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Според одредбите од овој правилник се определуваат височината и начинот на исплата на надоместот на трошоците во прекршочната постапка што ја водат сојузните органи, а кој им припаѓа на сведоците, вештаците, толкувачите и на другите лица, под условите пропишани во Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи (во натамошниот текст: Законот).

Член 2

Надоместот на трошоците според овој правилник ги опфаќа:

1) трошоците за сведоците, вештаците и толкувачите;

2) наградата за вештаците и толкувачите за извршеното вештачење или толкување;

3) трошоците и издатоците за присилно доведување на обвинетиот (чл. 103 и 104 од Законот);

4) трошоците на оштетениот во прекршочната постапка што ја водат сојузните органи ако неговото присуство е неопходно заради правилно окончување на оваа постапка, односно ако се повикува како сведок (член 102 став 1 на Законот);

5) издатоците за присилно доведување сведоци, вештачи и други лица чие присуство е неопходно заради утврдување на фактичната состојба во прекршочната постапка (член 103 став 1 на Законот).

Член 3

Надоместот на трошоците се определува на барање од лицето што има право на надомест.

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка е должен лицето што има право на надомест на трошоците да го предупреди на тоа право, како и на губењето на тоа право ако барањето за надомест не го стави во определениот рок.

Предупредувањето од став 2 на овој член како и изјавата на лицето од тој став во врска со неговото барање за надомест на трошоците, ќе се забележи во записник, односно во списите на предметот на прекршокот за кој се води постапка.

II. НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ

Член 4

Надоместот на трошоците за сведоците, вештаците и толкувачите ги опфаќа патните трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште и надоместот за загубената заработка.

1. Патни трошоци

Член 5

Патните трошоци опфаќаат надомест за превоз со превозни средства во јавниот сообраќај, односно надомест за поминатите километри со други превозни средства (член 6).

Трошоците од став 1 на овој член ги опфаќаат издатоците за заминување од местото на престојот до местото каде што треба да се изведе дејствието на прекршочната постапка, како и за враќање во местото на престојот.

За превозни средства во јавниот сообраќај, во смисла на овој правилник се сметаат железница, брод, автобус и авион.

Член 6

Надоместот за превоз припаѓа за патување извршено по најкраток пат и со најевтино превозно средство. Покрај превозно средство може да се користи ако трошоците за превоз се поевтино превозно средство, заедно со другите трошоци што ќе настанат поради употребата на поевтино превозно средство, би биле поголеми од трошоците за превоз со поскалото превозно средство.

Член 7

Надоместот за превоз се признава во височина на фактичните издатоци за патување со патнички воз или со брод во II класа или со автобус. За патување со брз воз припаѓа надомест само ако патувањето е извршено на оддалеченост подолга од 100 километри во еден правец.

На воените инвалиди од војните од I до IV група, како и на инвалидите на трудот од I категорија, им се признава надомест за превоз со патнички или брз воз, односно со брод во I класа.

Височината на надоместот за превоз се утврдува врз основа на возниот билет или на друг соодветен начин.

Член 8

Надоместот за превоз не му припаѓа на сведок, вештак или толкувач што има право на постојано бесплатно возење или кој го користел правото на бесплатно возење по некој личен основ.

На сведок, вештак или толкувач што користел повластица за возење, му припаѓа надомест за превоз во височината на фактичните издатоци.

Член 9

Надомест на патните трошоци за поминатите километри припаѓа само за дел од патот по кој не сообраќаат превозни средства во јавниот сообраќај.

Надоместот од став 1 на овој член припаѓа и кога превозно средство во јавниот сообраќај не сообраќа во pogodно време или ако од други причини било неопходно да не се употреби превозно средство во јавниот сообраќај.

Надоместот од ст. 1 и 2 на овој член припаѓа само ако растојанието од местото на престојот до местото каде што треба да се изведе дејствието на прекршочната постапка (сослушување, вештачење или толкување), или од местото на престојот до железничката или автобуската станица или бродското пристаниште — е поголемо од еден километар во еден правец.

Износот на надоместот се пресметува според бројот на поминатите километри во согласност со член 20 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, средствата за лични доходи и другите примања на работниците во организите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73, 56/75 и 31/77).

Растојанието за кое припаѓа надомест за поминатите километри од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува врз основа на службените податоци со кои располага органот надлежен за сообраќај по патиштата во републиката, односно автономната покраина.

2. Трошоци за исхрана и ноќевалиште

Член 10

Трошоците за исхрана и ноќевалиште го опфаќаат надоместот за нужни издатоци на исхрана и ноќевалиште за време на задржувањето на сведокот, вештакот или толкувачот вон од неговото живеалиште, односно престојувалиштето.

Надоместот од став 1 на овој член му припаѓа на сведок, вештак или толкувач ако поради одзивањето на поканата морал да помине вон од своето живеалиште, односно престојувалиште повеќе од осум часови, сметајќи го времето потребно за доаѓање во местото каде што треба да се изврши сведочење, вештачење или толкување и за враќање во живеалиштето, односно престојувалиштето.

Член 11

Височината на надоместот за исхрана и ноќевалиште ја определува сојузниот орган што ја води прекршочната постапка според месните цени на исхраната и ноќевалиштето во местото на водењето на прекршочната постапка, односно во местото на изведувањето на процесното дејствие.

Член 12

Височината на надоместот за исхрана или ноќевалиште за сведоците, вештаците и толкувачите, кои се активни воени лица, војници (морнари) и питомци на Југословенската народна армија, се определува според прописите за патните трошоци на воените лица.

3. Надомест за загубена заработка

Член 13

Надоместот за загубена заработка поради одзивање на поканата од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка, заради сведочење, вештачење или толкување, им припаѓа: на работниците и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност, на земјоделците и другите работни луѓе кои самостојно со личен труд вршат дејност со средства во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: поединец во вршењето на самостојна дејност).

Член 14

На работниците за време на отсуствувањето од работа поради одзивање на поканата од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка, во својството на сведок, вештак или толкувач, им се определува надомест во височина на аконтацијата на личниот доход што работникот би го примил согласно со самоуправните општи акти што важат во организацијата на здружен труд или во друга организација, односно во работната заедница на органот каде што е тоа лице во работен однос.

Член 15

Надоместот за загубената заработка на поединци во вршењето на самостојна дејност го определува сојузниот орган што ја води прекршочната постапка според загубеното време и занимањето на лицата на кои им припаѓа тој надомест, со тоа што износот на тој надомест не може да биде помал од 200 динари дневно.

4. Заеднички одредби**Член 16**

На сведок, вештак, или толкувач што во истиот ден или во повеќе денови едноподо друго ја вршел должноста на сведочење, вештачење или толкување во повеќе различни предмети на прекршок, му припаѓа надомест на еднократен износ на патните трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште и за загубената заработка. Овој износ на надоместот ќе се подели на сите предмети на прекршокот во кои сведокот, вештакот или толкувачот учествувал, и тоа сразмерно на времето поминато заради сведочење, вештачење или толкување во секој одделен предмет.

Член 17

Ако на сведок поради болест, телесни мани или годините на возраста му е потребен придружник, му припаѓа надомест на трошоците и за придружникот, според одредбите од чл. 4 до 14 на овој правилник.

III. НАГРАДА ЗА РАБОТАТА НА ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ**Член 18**

На вештакот му припаѓа награда за давање наод и мислење.

Височината на наградата ја одмерува сојузниот орган што ја води прекршочната постапка според вложениот труд и сложеноста на предметот на прекршокот, како и другите околности.

Ако за работата на стручните лица на одделни категории постојат посебни прописи (републички, односно покраински) за височината на наградата, наградата за вештачење се определува според прописите што важат во местото каде по налог од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка е извршено вештачењето.

Во случаите од член 16 на овој правилник, на вештаците и толкувачите им припаѓа награда за секое извршено вештачење или толкување, а на вештаците — и надомест на трошоците ако ги имале по повод на одделни вештачења.

Член 19

Ако вештачење ѝ е доверено на организација на здружен труд или на друга организација (болница, хемиска лабораторија и сл.), наградата за вештачење ѝ припаѓа на таа организација.

Организацијата на здружен труд или друга организација на која ѝ е доверено вештачењето има право на надомест на трошоците во врска со извршеното вештачење.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и кога вештачењето му е доверено на орган

на општествено-политичка заедница или друг државен орган, кој тоа вештачење не го врши во рамките на својата редовна должност.

Член 20

За усно преведување на толкувачот му припаѓа награда според времето потрошено за преведување, а според републичките, односно покраинските прописи што важат во местото на водењето на прекршочната постапка, односно местото на изведувањето на процесното дејствие.

Во времето потрошено за преведување се смета целокупното време поминато од доаѓањето на толкувачот во одреденото време на местото каде што треба да се врши преведување, па додека не ќе престане потребата од неговото присуство.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и кога сослушувањето се врши преку толкувач на глувонеме или само глуви или неми лица.

Наградата за преведување исправи или други писмена во предметите на прекршоци од надлежноста на сојузен орган се определува според републичките, односно покраинските прописи за наградите на толкувачите за преведување исправи или други писмена по барање од поединци или правни лица, што важат на подрачјето на сојузниот орган надлежен за водење на прекршочната постапка (чл. 65 до 69 на Законот).

Член 21

Вештаците имаат право на надомест на трошоците за вештачење, кој ги опфаќа издатоците за потрошениот материјал и другите фактични издатоци што ги имале во врска со вештачењето. Ако за преземање увид, вештачење или некое друго дејствие во прекршочната постапка што ја води сојузен орган е потребно да се извршат посебни работи (пренесување на одземените предмети на прекршокот — возила и сл.), на лицата што ќе ги извршат таквите работи им се исплатува надомест според спогодба.

Член 22

Надоместот на трошоците од чл. 4 до 14 на овој правилник му припаѓа и на лице кое по одобрение од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка му помагало на вештакот при вештачењето.

Наградата на лицето што му помагало на вештакот при вештачењето, се определува согласно со одредбата од член 18 став 2 на овој правилник.

IV. ТРОШОЦИ И ИЗДАТОЦИ ЗА ПРИСИЛНО ДОВЕДУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ**Член 23**

Трошоците и издатоците за присилно доведување на обвинетиот опфаќаат:

- 1) трошоци за превоз на обвинетиот;
- 2) патни трошоци и дневници на службеното лице што го извршило приведувањето.

Член 24

Трошоците за превоз на обвинетиот го опфаќаат надоместот за превоз во височина на фактичните издатоци за патување со патнички воз или брод во II класа, или со автобус од местото на престојот до местото каде што треба да се изврши дејствието на прекршочната постапка.

Патните трошоци на службените лица што го спроведуваат обвинетиот ги опфаќаат трошоците за превоз од став 1 на овој член.

Трошоците од ст. 1 и 2 на овој член, во случаите предвидени во член 9 на овој правилник, можат да се пресметаат и за поминати километри.

Трошоците од ст. 1 и 2 се намалуваат — ако е користено кредитирано возење, односно не се признаваат — ако е користено право на бесплатно возење.

V. ТРОШОЦИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗНИ ОРГАНИ

Член 25

Кога на оштетениот, односно на неговиот законски застапник или полномошник му припаѓа надомест за нужните издатоци според одредбите од Законот за кривичната постапка (член 99 став 6 на Законот), тој надомест ги опфаќа патните трошоци и трошоците за исхрана и ноќевалиште и се одмерува според одредбите од чл. 4 до 12 на овој правилник.

Оштетениот кој е повикан како сведок, има право на надомест на трошоците што им се признаваат на сведоците.

VI. ПАТНИ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

Член 26

Надоместот на трошоците за превоз и дневниците на претседателот и членовите на комисијата, како и на службеното лице како поединец (чл. 72 и 74 на Законот) и на другите работници за службени патувања, се определува според прописите за патните трошоци за службени патувања на работниците на сојузните органи и организации.

Надоместот на трошоците за превоз и дневници на постојаните и повремениите членови, како и на претседателот на Сојузниот совет за прекршоци (член 76 на Законот) се определува според прописите за патните трошоци за службени патувања на функционерите што ги именува Сојузниот извршен совет.

Според прописите за службени патувања на лицата од став 1 односно став 2 на овој член се определуваат и надоместите за превоз и дневници на јавниот обвинител, на претставникот на друг државен орган или на општествениот правобранител на самоуправавањето, ако некој од нив во врска со поднесена пријава за прекршок изјавил жалба против првостепеното решение донесено за тој прекршок, а неговото присуство е неопходно пред сојузниот орган заради разјаснување на прекршочната работа за која некој од нив поднел пријава, односно изјавил жалба (член 137 став 3 на Законот).

VII. ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ

Член 27

Во прекршочната постапка што ја водат сојузни органи, а која се води по службена должност (член 101 став 1 на Законот), трошоците за сведоците, вештаците и толкувачите, за увид, патните трошоци на службените лица и издатоците за присилно доведување на обвинетиот може да ги исплати однапред сојузниот орган што ја води прекршочната постапка во прв степен.

Ако сведок, вештак или толкувач е лице во работен однос, износот на надоместот на личниот доход (член 14) го исплатува однапред сојузниот орган што ја води прекршочната постапка, по барањето за рефундација што го поднел орган на општествено-политичка заедница, односно друг државен орган, организација на здружен труд или друго правно лице, како и поединец во вршењето на самостојна дејност (член 13) кај кого тоа лице е во работен однос.

Член 28

Кога сведочење, вештачење, толкување или увид е вршен пред замолен орган, за барањето за надомест на трошоците во прекршочната постапка од надлежноста на сојузен орган, како и за определувањето на наградата одлучува тој орган во согласност со одредбите од овој правилник.

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка на замолен орган не му го доставил однапред потребниот износ за покривање на трошоците, надоместот, односно наградата ја исплатува замолен орган, а сојузниот орган што ја води прекршочната постапка е должен на барање од органот што ја извршил исплатата да го надомести исплатениот износ (член 60 на Законот).

Ако пред замолен орган сведочење, вештачење или толкување вршеле лица во работен однос (член 14), тој орган е должен во потврдата што му се издава на такво лице (член 31 став 2) да го означат сојузниот орган што ја води прекршочната постапка, со предупредување дека барањето за рефундација на исплатениот надомест треба да се упати до тој сојузен орган.

Член 29

Сите трошоци однапред исплатени од претсметковните средства на сојузниот орган што ја води прекршочната постапка се внесуваат во посебен попис на трошоците кој се приложува кон списите.

Член 30

Сведоците, вештаците и толкувачите можат да бараат однапред да им се исплати потребен износ за патни трошоци, а вештаците и за трошоците за вештачење.

VIII. РОКОВИ

Член 31

Барањето за надомест на трошоците, односно за исплата на наградата го поднесуваат сведоците, вештаците и толкувачите веднаш по извршеното сведочење, вештачење или толкување.

На лицата од член 14 на овој правилник ќе им се издаде веднаш по завршеното сведочење, вештачење или толкување, потврда колку време поминале вршејќи ги односните должности, заради поднесување на потврдата до органот на општествено-политичката заедница, друг државен орган, организација на здружен труд или друго правно лице, како и до поединец во вршењето на самостојна дејност кај кои тие лица се во работен однос.

Барањето за надомест на патните трошоци службените лица го поднесуваат во рокот предвиден во прописите за патните трошоци за службени патувања.

Органите на општествено-политичките заедници, другите државни органи, организациите на здружен труд или други правни лица, што имаат право на надомест на трошоците, на награда за извршено вештачење (член 19) или на надомест на трошоците за присилно доведување на обвинетиот (член 23), го поднесуваат барањето во рок од 15 дена од денот на извршеното вештачење, односно од денот на присилното доведување на обвинетиот.

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03/2-966/1-1977-06
6 јануари 1978 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудство и
организација на сојузната
управа,
Иван Франко, с. р.

21.

Врз основа на член 113 став 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

1. Како ден на извршување на услуга, во смисла на член 113 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство се смета:

1) кај работи на меѓународен транспорт на стоки — денот на испораката на стоките на примателот, а кај работи на меѓународен транспорт на патници — денот кога е извршен превозот на патниците. Како доказ за извршената услуга на транспорт на стоки служи соодветната исправа за извршениот превоз на стоките, а како доказ за извршениот превоз на патници — патничка карта.

По исклучок од став 1 на оваа одредба, кај услугите во надворешнотрговскиот промет што Заедницата на југословенските железници, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и организациите на здружен труд на воздушниот сообраќај ги пресметуваат преку странски управи, како ден на извршување на услуги се смета денот предвиден во меѓународните договори и соодветните акти за спроведување на тие договори;

2) кај туристички работи со странство — денот на извршувањето на услугата назначен во фактурата за извршената услуга на странскиот порачувач;

3) кај работи на посредување во надворешнотрговскиот промет — денот кога е извршено извозното царинење на стоките, односно денот на извршувањето на услугата на посредување назначен во фактурата;

4) кај работи на облагородување на стоки во Југославија (доработка, преработка и обработка) — денот кога облагородените стоки се извозно оцаринети;

5) кај работи на меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, работи на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во меѓународниот промет, лучки услуги, работи на јавни склади, работи на влечење, спасување и вадење на бродови, аеродромски услуги, работи на меѓународни саеми и други услуги во меѓународниот промет на стоки и патници — денот на извршувањето на овие услуги наведен во фактурата за извршените услуги;

6) кај работи на застапување на странски фирми во Југославија и кај продажба на стоки од консигнациони склади — денот на поднесувањето на пресметката на странската фирма за извршената работа на застапување, односно денот на поднесувањето на пресметката за продадените стоки од консигнационен склад;

7) кај работи на изведување на инвестициони работи во странство — денот на заверката на сметката, односно на привремената ситуација за извршените инвестициони работи од страна на странскиот порачувач, а кај окончена ситуација — денот на заверката од страна на порачувачот на работата, односно на овластениот орган на земјата во која работите се изведувани ако според прописите на таа земја окончаната ситуација подлежи на таква заверка.

2. Организациите на здружен труд што ги даваат услугите наведени во точка 1 од оваа наредба се должни во фактурата, односно во соодветната исправа за извршената услуга, да го внесат и датумот на завршувањето на извршената услуга.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 16010

30 декември 1977 година
Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

22.

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уставните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) и член 18 став 2 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1978 ГОДИНА**

1. Височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година во 1978 година изнесува 4.637 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01 бр. 13/1-78

6 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

23.

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уставот на СФРЈ, Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на СР Босна и Херцеговина, Републиката заедница за вработување Скопје, Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија, Републиката заедница за вработување Белград, Републиката самоуправна интересна заедница за вработување Загреб, Републиката заедница за вработување на СР Црна Гора, Самоуправната интересна заедница за вработување на Војводина и Покраинската заедница за вработување Приштина склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на СР Босна и Херцеговина, Република-

ката заедница за вработување Скопје, Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија, Републиката заедница за вработување Белград, Републиката самоуправни интересна заедница за вработување Загреб, Републиката заедница за вработување на СР Црна Гора, Самоуправната интересна заедница за вработување на Војводина и Покраинската заедница за вработување Приштина (во натамошниот текст: заедниците), основаат Сојуз на самоуправни интересни заедници за вработување на Југославија (во натамошниот текст: Сојуз на заедниците), во кој ги вршат задачите и работите од областа на вработувањето од заеднички интерес, заеднички вршат определени работи на вработување од интерес за сите заедници, вршат размена на мислења, договорање, усогласување на ставовите и остваруваат соработка по определени прашања на вработување од заеднички интерес.

Задачите и работите од став 1 на овој член, заедниците во рамките на Сојузот на заедниците ги остваруваат во согласност со законот, со меѓудржавна спогодба, со општествени договор, со оваа и други самоуправни спогодби, со статутот и други самоуправни општи акти.

Член 2

Сојузот на заедниците се основа врз начелото на заедништво на интересите на заедниците и врз тие основи се уредуваат нивните меѓусебни односи и се обезбедува рамноправност во одлучувањето.

Член 3

Сојузот на заедниците има својство на правно лице.

Сидиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

Член 4

За правата и обврските Сојузот на заедниците одговара со своите средства што ги стекнува со здружување на средствата на заедниците.

Член 5

Со Сојузот на заедниците управуваат заедниците преку своите делегации.

Сојузот на заедниците има Собрание на Сојузот на заедниците (во натамошниот текст: Собранието) кое се организира врз делегатски принцип.

Член 6

Сојузот на заедниците го претставува претседателот на Собранието.

Член 7

Сојузот на заедниците има орган на самоуправниот работничка контрола.

Член 8

Сојузот на заедницата има секретар кој го застапува.

Член 9

Сојузот на заедниците има стручна служба која ги врши стручните и други работи во рамките на задачите и работите на Сојузот на заедниците, која се конституира како работна заедница.

Сојузот на заедниците може дел или сите стручни работи од рамките на своите задачи и работи да му ги довери на друг орган или организација што организационо и кадровски се оспособени за вршење на тие работи.

Член 10

Работата на Сојузот на заедниците е јавна.

Член 11

Во работата на Сојузот на заедниците се применува начелото на рамноправност на јазиците на народите и народностите на начин утврден во статутот на Сојузот на заедниците.

II. ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 12

Во согласност со целите од член 1 на оваа самоуправни спогодба заедниците во рамките на Сојузот на заедниците ги вршат следните задачи и работи:

1) учествуваат во предлагањето на основите на политиката на вработувањето како интегрален дел на општествено-економскиот развој и во преземање мерки и акции за нејзино спроведување по прашањата од заеднички интерес за сите заедници;

2) учествуваат во предлагањето на решенија, на нивото на федерацијата, по прашањата од областа на општествено-економскиот систем и мерки на економската политика кои се од значење за спроведувањето на усвоената политика на вработеноста и вработувањето;

3) ги следат движењата во областа на вработувањето, предлагаат мерки и активности, односно учествуваат во обезбедувањето на условите за остварување на уставното начело за слободно движење на работниците на единственото југословенско подрачје на работата;

4) организираат и спроведуваат меѓурепоубличко и покраинско посредување при вработувањето;

5) организираат и спроведуваат заеднички истражувања во областа на занимањата во согласност со посебната спогодба или друг општ акт на Сојузот на заедниците;

6) разменуваат мислења, се договараат, усогласуваат ставови и остваруваат соработка во врска со развојот на општествено-економските односи и функции на заедниците во согласност со уставот, со изработка на програми и планови за вработување, со унапредување на работата врз вработување и подготовка на работниците, организацијата и финансирањето на вработувањето, и социјалната сигурност на работниците за време на привремена невработеност;

7) остваруваат соработка со соодветните странски организации, ги следат странските искуства и ги запознаваат заедниците со нив и вршат други задачи спрема меѓународните организации во согласност со задачите и работите на Сојузот на заедниците;

8) вршат определени работи од надлежноста на заедниците во врска со вработувањето на работниците во странство;

9) вршат и други задачи во согласност со член 1 став 2 на оваа самоуправни спогодба.

Со програмата за работа и со други општи акти се утврдуваат конкретните задачи што ќе се извршуваат во Сојузот на заедниците.

Член 13

Во Сојузот на заедниците, заедниците врз принципот на рамноправност и едногласност:

1) одлучуваат за работите и прашањата од заеднички интерес што ќе ги вршат заеднички во Сојузот на заедниците, за височината на средствата што ги здружуваат за вршење на тие работи и за нивното користење и употреба, на начинот утврден со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, односно со својот статут и самоуправни општи акти;

2) согласно со своите заеднички и општи интереси, со општествените договори, самоуправниот

спогодби и самоуправните општи акти уредуваат определени прашања од заеднички интерес во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба;

3) учествуваат во подготвувањето и донесувањето на програмите и плановите за работа, самоуправните општи акти, финансискиот план и завршната сметка на Сојузот на заедниците, на начинот утврден со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, односно со својот статут и самоуправните општи акти;

4) редовно се информираат за работата и работењето на Сојузот на заедниците, даваат потребни податоци и известувања во врска со работите што ги врши Сојузот на заедниците и учествуваат во извршувањето на определени заеднички задачи, на начинот утврден со програмата за работа на Сојузот на заедниците и со својата програма за работа.

Член 14

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се утврдуваат задачите и работите на Сојузот на заедниците и начинот на нивно остварување, организацијата и задачите на самоуправните и други органи на Сојузот на заедниците, начинот на обезбедување средства за вршење на задачите и работите на Сојузот на заедниците, делокругот, основите на организацијата, овластувањата и правата на стручната служба и други прашања, согласно со оваа самоуправни спогодба.

Член 15

Сојузот на заедниците во остварувањето на своите задачи соработува, по прашањата од рамките на задачите и работите што ги врши, со Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојузниот комитет за труд и вработување и со други органи и организации, општествено-политички организации, како и со заинтересираните организации, научни институти и стручни здруженија што се занимаваат со прашања на вработувањето.

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Собрание

Член 16

Функцијата на делегација за Сојузот на заедниците ја вршат собранијата на заедниците.

Собранието се состои од делегации на заедниците кои ги сочинуваат по три избрани делегати во собранијата на заедниците.

Мандатот на делегација во Собранието трае четири години, а начинот на избирање на делегатите се врши согласно со делегатските принципи врз кои се основани заедниците.

Член 17

Собранието:

1) донесува статут и други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, програма за работа, финансиски план и завршна сметка;

2) ги утврдува општествените договори и самоуправните спогодби што ги склучува Сојузот на заедниците и донесува одлука за пристапување кон општествените договори и самоуправните спогодби;

3) го утврдува предлогот на височината на средствата што ги здружуваат заедниците за финансирање на задачите и работите од заеднички интерес;

4) ги разгледува извештаите, анализите, информациите и другите материјали од рамките на задачите и работите на Сојузот на заедниците и во врска со нив донесува заклучоци и одлуки;

5) ги утврдува предлозите во врска со определени прашања и ги поднесува до надлежните органи, до самоуправните и други организации;

6) избира претседател и заменик-претседател на Собранието, именува секретар на Сојузот на заедниците, формира комисији и постојани или повремени работни тела на Собранието, односно врши избор на претставници на Сојузот на заедниците во други самоуправни тела;

7) дава насоки за работа на стручната служба;

8) врши и други работи во согласност со член 12 од оваа самоуправни спогодба.

Член 18

За програмата за работа и за височината на средствата за финансирање на задачите и работите од заеднички интерес, Собранието одлучува врз основа на претходно усогласените ставови на заедниците и нивните одлуки за прифаќање на предложаната програма за работа и височината на средствата што треба да ги здружат заедниците.

За статутот, општествените договори и самоуправните спогодби, за избор на претседател и заменик-претседател, формирање на стручна служба и за именување секретар, Собранието одлучува врз основа на претходно усогласените ставови на заедниците.

При утврдувањето на предлозите што се однесуваат на прашањата од ст. 1 и 2 на овој член, Собранието го определува рокот во кој заедниците треба да се изјаснат за предлогот. Овој рок се утврдува водејќи сметка за потребата од консултирање на делегациите во заедниците.

Член 19

Собранието ги врши своите работи на седница. Собранието полноважно одлучува ако на седницата присуствува најмалку по еден делегат од две трети на делегациите и повеќе од една половина од вкупниот број делегати на Собранието.

Кога се одлучува за програмата за работа, височината на средствата, статутот, општествените договори и самоуправните спогодби, за избор на претседател и заменик-претседател, формирање на стручната служба и именување секретар, на седницата на Собранието мораат да бидат застапени сите делегации најмалку со по еден делегат.

Собранието донесува одлука за прифаќањето на предлогот ако за предлогот се изјасни повеќе од половината на сите делегации. За прашањата од став 3 на овој член одлуката се смета како донесена ако се изјаснат за предлогот сите делегации.

2. Претседател на Собранието

Член 20

Собранието има претседател и заменик-претседател што ги избира секоја година во согласност со начелата за кадровската политика во федерацијата.

3. Самоуправна работничка контрола

Член 21

Заради остварување и заштита на самоуправните права на заедницата, како и заради остварување контрола над работата на органите на Сојузот на заедниците и стручната служба, во Сојузот на заедниците се формира Одбор за самоуправни работничка контрола (во натамошниот текст: Одбор), во кој секоја заедница делегира по еден делегат избран на начинот на кој се избираат делегациите за Собранието.

Одборот избира претседател и заменик-претседател на по една година според редоследот кој обезбедува на тие функции да бидат избирани делегати на заедниците од сите републики и автономни покраини.

Член 22

Одборот е независен во својата работа.

Одборот врши контрола во поглед на спроведувањето на оваа самоуправни спогодба, статутот и другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, како и во поглед на остварувањето на самоуправните права, должностите и одговорностите на заедниците, извршувањето на заклучоците и одлуките на Собранието, располагањето и користењето на средствата на Сојузот на заедниците и работата на стручната служба.

Одборот има право и должност за забележаните појави и за своите мислења да ги известува Собранијата на заедниците, Собранието и органите на стручната служба.

Извештај за својата работа Одборот поднесува до Собранијата на заедниците.

Начинот на работа и другите прашања од значење за работата на Одборот се регулираат со статут и со деловник за работа на Одборот.

4. Секретар

Член 23

Собранието и заедниците при именувањето на секретарот на Сојузот на заедниците согласно го применуваат начелото за кадровската политика во федерацијата.

Секретарот ја раководи стручната служба и за својата работа одговара пред Собранието.

Секретарот се грижи за извршувањето на задачите и работите утврдени со оваа самоуправни спогодба и со програмата за работа, за спроведувањето на статутот и самоуправните општи акти, за извршувањето на финансискиот план и за спроведувањето на заклучоците и одлуките на Собранието.

Секретарот на Сојузот на заедниците се именува на четири години, а по тој рок може да биде повторно именуван.

Условите и постапката за именување и разрешување од должност на секретарот и неговите овластувања и должности се утврдуваат со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

IV. СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 24

Стручната служба на Сојузот на заедниците ги врши стручните и други работи во рамките на задачите и работите на Сојузот на заедниците утврдени со оваа самоуправни спогодба и со статутот.

Внатрешната организација и систематизација на работните места во стручната служба ги утврдува работната заедница на стручната служба во согласност со Собранието.

Член 25

Стручната служба на Сојузот на заедниците во остварувањето на своите задачи, соработува со службите на заедниците како и со службите на органите и организациите и на другите самоуправни организации и заедници.

Член 26

Работниците во работната заедница на стручната служба имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелата на распределбата според трудот и со општествено утвр-

дените основи и мерила за распределба што важат за организациите на здружен труд.

Работниците во работната заедница на стручната служба и други самоуправни права утврдени со закон и со самоуправни општи акти, во согласност со природата на работите што ги вршат и со општествената и политичката одговорност што ја има Сојузот на заедниците во остварувањето на своите функции и задачи.

Меѓусебните права и обврски на Сојузот на заедниците и работната заедница на стручната служба се регулираат со самоуправни спогодба помеѓу Собранието и работната заедница на стручната служба.

V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Член 27

За извршување на задачите и работите од заеднички интерес заедниците ги здружуваат средствата во годишен износ кој врз основа на програмата за работа и во согласност со задачите и работите на Сојузот на заедниците се утврдува со самоуправната спогодба на заедниците, која се донесува до 31 март тековната година.

До постигањето на согласноста за височината на средствата за тековната година ќе се применува самоуправната спогодба од претходната година.

Со статутот и со друг самоуправни општ акт поблиску се уредуваат прашањата за финансирање на Сојузот на заедниците и стручната служба.

VI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА

Член 28

Јавност на работата и информирање на делегациите и делегатите се остваруваат: со известување на јавноста, делегациите и делегатите за работата на органите на Сојузот на заедниците и стручната служба; со навремено доставување до делегациите и до делегатите материјали за кои се расправа и одлучува во Собранието; со поднесување на извештаи за работата на Собранието и за извршувањето на програмата за работа; со објавување на самоуправните општи акти на Сојузот на заедниците; со овозможување со средства за јавно информирање да ја следат работата на Сојузот на заедниците.

Начинот на остварување на јавноста на работата и информирањето на делегациите и делегатите поблиску се уредуваат со статутот на Сојузот на заедниците.

VII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА

Член 29

Постапка за измена и дополние на оваа самоуправни спогодба можат да поведат една или повеќе заедници и Собранието.

Барањето од став 1 на овој член, кое содржи предлог и причини за измена или дополние на оваа самоуправни спогодба се доставува до сите заедници и до Сојузот на заедниците.

Ако барањето за измена и дополние на самоуправната спогодба го поддржи најмалку една половина од заедниците, Собранието е должно да формира комисија за изработка на нацртот за измена и дополние на оваа самоуправни спогодба.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Вршењето на стручните и други работи во областа на задачите и работите што ги врши, Сојузот

на заедниците, додека не ќе одлучи поинаку, ќе му ги довери на Сојузното биро за работи на вработувањето согласно со законот.

До формирање на стручната служба и именување секретар, Сојузот на заедниците го застапува претседателот на Собранието.

Одлуката за формирање на стручната служба на Сојузот на заедниците се донесува кога со неа ќе се согласат сите учесници на оваа самоуправни спогодба.

Член 31

Со денот на конституирањето на Сојузот на заедниците престануваат да важат:

1) Спогодбата за основање Совет на републичките и покраинските заедници за работи на вработувањето од 1972 година;

2) Спогодбата за работите на вработување од заеднички интерес за сите републички и покраински заедници за вработување од 1973 година.

Средствата што заедниците, во смисла на член 23 став 2 на Законот за основните услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, 36/75), ги издвоиле во 1977 година заради финансирање на работите за вработување од заеднички интерес, се сметаат како средства за финансирање на дејноста на Сојузот на заедниците во смисла на член 27 од оваа самоуправни спогодба.

До донесувањето на статутот на Сојузот на заедниците и деловникот за работа на Собранието, ќе се применува Деловникот за работа на Советот на републичките и покраинските заедници за работи на вработувањето ако не е во спротивност со одредбите од оваа самоуправни спогодба.

Член 32

Оваа самоуправни спогодба се смета како склучена кога ќе ја потпишат овластените претставници на заедниците.

Заедниците стекнуваат права и обврски на член на Сојузот на заедниците со денот на склучувањето на оваа самоуправни спогодба.

Член 33

Собранието ќе донесе статут и деловник за својата работа, како и други самоуправни општи акти во роковите што ќе ги утврди, а најдоцна во рок од 6 месеци од своето конституирање.

Првата седница на Собранието избрано врз основа на оваа самоуправни спогодба ќе се одржи најдоцна во рок од три месеци од денот на склучувањето на оваа самоуправни спогодба.

Првата седница на Собранието ќе ја свика претседателот на Советот на републичките и покраинските заедници за работи на вработувањето.

Член 34

Учесниците на оваа самоуправни спогодба можат да истапат од Сојузот на заедниците. Одлуката за истапување влегува во сила една година по истекот на годината во која е поднесено барање за истапување од Сојузот на заедниците.

До денот на влегувањето во сила на одлуката за истапување од Сојузот на заедниците, заедницата која истапува ги врши сите права и обврски спрема Сојузот на заедниците што произлегуваат од оваа самоуправни спогодба.

Член 35

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. С-5/77
24 ноември 1977 година
Белград

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на СР Босна и Херцеговина,

Милан Трниниќ, с. р.

За Републичката заедница за вработување Скопје,

Миливој Димитровски, с. р.

За Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија,

Бранимир Кумпрешчак, с. р.

За Републичката заедница за вработување Белград,

Десимир Миливојевиќ, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за вработување Загреб,

Милан Ханжевачки, с. р.

За Републичката заедница за вработување на СР Црна Гора,

Радисав Миковиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за вработување на Војводина,

Драгослав Стојановиќ, с. р.

За Покраинската заедница за вработување Приштина,

Евнер Бериша, с. р.

24.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 септември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електроди, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат во просек до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произодите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3856 од 4 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Словенске железарне „Железарна Јесенице“ — Јесенице, Творница за прераду жице „Бијељина“ — Бијељина и „Електрода“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

25.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИДРОДИНАМИЧКИ СПОЈНИЦИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хидродинамички спојници, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми во просек до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2482 од 4 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „14. октобар“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

26.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕХАНИЧКИ БАТЕРИ ГАСЕНИЧАРИ И НИВНИ ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 јануари 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за механички батери гасеничари и нивни приклучни уреди и резервни делови, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата да ги зголеми до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 362 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „14. октобар“ — Крушевац.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 11 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

27.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАЛВАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БАТЕРИИ)

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за галвански елементи (батерии), со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми во просек до 6%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3599 од 5 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Кроација“ — Загреб, „Искра-Змај“ — Љубљана и „Тесла“ — Госпик.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

28.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШПЕР-ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 април 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за шпер-плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми во просек до 14%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1254 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 15 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

29.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕОБЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 мај 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за необлагородени плочи иверици, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1715 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 19 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

30.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ ВЛАКНАТИЦИ — ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за необлагородени и облагородени плочи влакнатици — лесонит плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 10%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2296 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 5 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

31.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАЛОВИ И ТЕХНИЧКИ СИНЦИРИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 12 јули 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за галови и технички синцири, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата да ги зголеми до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2621 од 5 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Индустрија галових и техничких ланаца и индустриски транспортера „Филип Кљајик“ — Крагуевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

32.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЉУШКАРИ И НИВНИ ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за виљушкарни и нивни приклучни уреди и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2322 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Индос“ — Љубљана, „Литострој“ — Љубљана, „Примат“ — Марибор и „Победа“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

33.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОРЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАКИНСТВО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинство, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2019 од 4 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југокерамика“ — Загреб, „Борис Кидрич“ — Титов Велес и „Неметали“ — Заечар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Далма“ — Сплит, ОТП — Загреб, „Техномеркатор“ — Целје, „Стекло“ — Љубљана, „ХИТ“ — Мостар, „Велетрговина“ — Сараево, „Метал“ — Бања Лука, „Генералекспорт-Кристал“ — Белград, „Србија“ — Крагуевац, „Антропромет“ — Ниш, „Партизан“ — Чачак, „Шумадија“ — Параќин, „Центропром“ — Белград, „Тргопромет“ — Кралево, „Крушевац-Промет“ — Крушевац, „ИНЕКС“ — Белград, НАМА — Шабац, „Банат“ — Зрењанин, „Атекс“ — Белград и „Бродокомерц“ — Риека.

34.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР ВРЗ БАЗА НА ИНФУЗОРСКА ЗЕМЈА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 9 септември 1977 година

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер врз база на инфузориска земја, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголеми до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3717 од 4 јануари 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Партизан“ — Прилеп.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Шамот“ — Аранѓеловац, „Цер“ — Чачак, „Ватростална“ — Зеница, „Борис Кидрич“ — Кидричево и „Магнохром“ — Кралево.

35.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКА КОЖА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодбата за промена на затечените цени за вештачка кожа, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3163 од 29 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Сава“ — Крањ, „Југовинил“ — Сплит и „ОХИС“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

36.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ЛАМИНАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 јуни 1977 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за декоративни пластични ламинати, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2404 од 29 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Лесонит“ — Илirsка Бистрица, „Копалник“ — Куршумлија, „Маглик“ — Фоча и „11 Октомври“ — Прилеп.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на вршење контрола на спроведувањето на прописите од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ОД СТРАНА НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Во точка 5 на крајот, наместо зборот: „записникот“, треба да стои: „извештајот“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 јануари 1978 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на вршење девизна контрола на овластените банки од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНА КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД СТРАНА НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Во точка 4 во вториот и во претпоследниот ред наместо зборот: „работоводен“ односно „работоводниот“ треба да стои: „деловен“ односно „деловниот“.

Во точка 5 во вториот ред наместо зборот: „работоводниот“ треба да стои: „деловниот“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 јануари 1978 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на вршење контрола и обезбедување еднаква постапка во примената на мерки спрема банките и другите финансиски организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕДНАКВА ПОСТАПКА ВО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точка 2 став 2 во вториот и претпоследниот ред наместо зборот: „работоводен“ односно „работоводниот“ треба да стои: „деловен“ односно „деловниот“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 јануари 1978 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СА ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Влахбеговић Душана Јово;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бирјукот Михаила Борис, Цинковић-Пала Звезда Фатима, Хал Фране Рајмонд, Карачић Ивана Антоније, Шимић-Џидић Ивана Драгица, Вуцковић Фране Бенедикт;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Џелиловић Мустафе Сулејман;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Држић Ладислава Ладислав, Канижај Ивана Јосип, Шантек-Деренчиновић Миховила Амата;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гргац Мије Маријан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Маровиќ Јосипа Стјепан, Пистотник Ивана Аница, Шимиќ-Мауриќ Мирка Мира, Трстењак-Висковиќ Фране Марија, Видас Фране Људевит, Винце Стипе Стјепан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хорачек Федора Игор;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Халиќ Блажа Стјепан, Карловиќ Андрије Петар, Колунџиќ-Милковиќ Стјепана Ана, Лутман Адаберта Рене-Антун, Мајер-Белас Ивана Драгица, Миклошка Мате Иван, Пепелко Ивана Тугомир, Поје Фране Људевит, Разумовиќ Ивана Зорка;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бабуновиќ Ристе Миодрог, Бранковиќ Милорада Бранислав, Илиќ Томе Властимир, Ивановиќ Војислава Станиша, Јаниќ Борисава Радојица, Јеротиќ Милоша Милан, Јевтовиќ Ђорѓа Љубомир, Јовановиќ-Драшкиќ Пантелије Љубинка, Катовиќ Јуре Иван, Кораћ Јове Слободан, Кушпилиќ Ивана Никола, Маџариќ-Шариќ Ђуре Ивана, Марисављевиќ Војислава Милорад, Митиќ Јосифа Велибор, Николиќ-Богдановиќ Душана Радмила, Недовиќ Тодора Светозар, Перуновиќ Марка Драгољуб, Поповиќ-Крикнер Јована Олга, Потиќ Ристе Петар, Радовиќ Ђуре Крста, Стефановиќ-Фекете Јулије Ирена, Трпковиќ Драгутина Душан, Војиновиќ Милица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Беловски-Попова Јордана Нада, Јовановиќ Радована Велизар, Јуриќ Шиме Никола, Кнежевиќ-Влајиќ Николе Ђука, Ковачевиќ Илије Стојанка, Лончар Мирка Драгутин, Марчок Цвеје Милан, Мајкиќ-Обрадовиќ Стојана Цвјета, Милаковиќ Вида Јован, Миочиновиќ-Бањиќ Јована Милка, Петровиќ

Богдана Радован, Станојловиќ Милоша Милан, Вулетиќ-Робеновиќ Ђорѓа Анѓа;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Арсенијевиќ Радисава Душан, Ристивојевиќ Живана Зорка,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Балтиќ Вождара Витомир, Бериќа Николе Светозар, Благојевиќ Драгутина Радојица, Вожовиќ-Миловановиќ Будимира Даринка, Цвијетиќ Драге Рајко, Чејовиќ Новака Радомир, Чубриловиќ Саве Илија, Дмитривиќ Симе Бранислав, Дукиќ Вождара Милан, Ђорђевиќ Јосифа Димитрије, Ђуриќ Драгољуба Миодрог, Ериќ Милана Љубисав, Гајовиќ Велимира Бранко, Госпиќ Вуколе Живојин, Халда Владислава Јадислав, Јаковљевиќ Миљка Милисав, Јанаќковиќ Милорада Јовица, Јанковиќ-Кокановиќ Драгутина Босиљка, Јордановиќ-Даничиќ Радивоја Мирослава, Јосиповиќ Милана Вид, Јовановиќ Војислава Миленко, Јовановиќ Александра Светолик, Кириќиќ Јеврема Радивко, Кољеншиќ Борчина Светозар, Королија Стевана Урош, Крсмановиќ Радомира Бранимир, Лазаревиќ Миле Небојша, Луковиќ Милисав Милорад, Љубисављевиќ Стојадина Петар, Марковиќ Томе Милорад, Мидиќ Јована Боривоје, Михајловиќ Воје Душан, Милчиќ Јорѓа-Њица Ратко, Милиќ Душана Радосав, Миливојевиќ Миладина Милан, Милосављевиќ Недељка Драгољуб, Милосављевиќ Алексије Милорад, Миљевиќ Јанка Петар, Митровиќ Богдана Радивоје, Мишиќ Јована Василије, Николиќ Сретена Слободан;

Његован Јована Михаило, Пантелиќ Сретена Богољуб, Параушиќ Обрада Данило, Павловиќ Милована Манојло, Петровиќ Милића Вук, Радивојчевиќ Радомира Милован, Радосављевиќ Васе Бранко, Ристовиќ Михајила Велимир, Ризниќ Станише Радоје, Симиќ Радомира Живомир, Симоновиќ Драгољуба Велибор, Станковиќ Јована Панта, Старчевиќ Живана Витомир, Стојковиќ Александра Владимир, Танасковиќ Велимира Видосав, Тошиќ Радослава Љубивоје, Васиќ-Јоргановиќ Николе Вера, Васиљевиќ Живојина Митар, Влатковиќ Пера Милан, Вучегиќ Ђуре Драгољуб, Вукичевиќ Бранка Богољуб, Зековиќ Вука Данило;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Драгићевиќ Стјепана Вождар, Филиповиќ Живана Вождар, Мишиќ Тодора Ђорђе, Поповиќ Милије Милун, Поповски-Даљевиќ Душана Цвета, Радојловиќ Тренча Чедомир, Станковиќ Глигорија Боривоје, Стојевски Серафима Петар, Васиљевиќ Јове Милутин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Богиневиќ Боривоја Богдан, Богојевиќ Драгиќа Душан, Бомбек Фране Јосип, Грекуловиќ Димит-

рија Богосав, Илиј Војислава Миладин, Крстонијевић Милана Светомир, Крунић Младена Светозар, Нинковић Драгољуба Божидар, Познић Милана Ђуро, Соџанац Драгише Витомир, Стевановић Крсте Светислав, Томић Ђорџа Душан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексиј Велка Драгутиќ, Анђелковић Михаилица Будислав, Антонијевић Стојана Радослав, Атанацковић-Величковић Драгутина Надежда, Атанасковић Обрена Радојица, Бабијаш Анте Иван, Вајић Драге Бранко, Белоица Зарије Бранислав, Берничевић-Матић Косте Олга, Богдановић Мирослава Боривоје, Богојевић Радмила Обрад, Бојацијевић Стипе Владимир, Бубњар Томе Антон, Будисављевић Стевана Душан, Цимбаљевић Вукајла Велимир, Цветић Велимира Милан, Цветковић Добривоја Петар, Цветковић Драгутина Владимир;

Цвиетић Лазара Мирко, Ђуриловић Светозара Бранислав, Ђировић Миленка Михајло, Челик Омера Алија, Човић Јелка Момир, Даутовић Петра Милан, Дедијер Видосава Драгољуб, Делић Андрије Мирослав, Димић Радована Драгољуб, Демић Ђуре Живорад, Динић Младена Благоје, Дмитровић Милорада Драган, Дробњак Милоша Богдан, Дробњак Витомира Момир, Држајић Петра Момчило, Ђокић Алексе Томислав, Ђорђевић Владимира Радисав, Ђурашевић Милоје Миломир, Ебел Стјепана Ерик, Горонић Милоша Рајко, Горонић Миломира Владислав, Гуњ Драгиња Милош, Хубанић Хасана Салко, Игњатовић Драгутина Ранко, Илиј-Гроздановић Илије Милица, Јаковљевић Јоксима Миодраг, Јанковић Боже Јован, Јеличић Ратка Миливоје, Качаревић Радосава Рафајло, Камчевић Ђорџа Петар, Караџић Војина Илија, Кнежевић Бошка Светозар, Којић Саве Горолуб, Косановић Светозара Радојка, Костић Бранислава Боривоје, Костић Светозара Јеврем, Костовић Радосава Милутин, Кошанин Тодосија Богосав, Крајтмајер Јосипа Антуј, Крсмановић Јована Милан;

Кукић Милоја Боривоје, Куљак Копчок Зузана, Лајишић Ненада Милорад, Левнаић Јова Никола, Лукић Срболуба Нада, Матић Милутина Миодраг, Милановић Драгољуба Бранислав, Миленковић Стојка Љубомир, Милорадовић Миленка Милорад, Милошевић Ивана Дмитар, Милошевић Милана Драгомир, Мирковић Драгољуба Миодраг, Митић Илије Будимир, Мојсиловић Боривоја Милан, Наумовић Љубомира Стеван, Наупарац Радивоја Милош, Ненадовић Ратомира Драгослав, Нешић Светомира Бранислав, Нићић Филипа Миодраг, Новаковић Милуна Живојин, Обрадовић Воислава Радмила, Огризовић Рада Димитрије, Оковић Шерифа Ибро, Окрајнов Ђорџа Душан, Панић Ранисава Милисав, Павићевић Милана Данило, Павличевић Милоша Стојадин, Павловић Станислава Илија, Павловић Стевана Томислав, Павловски Петра Ђорђе, Пејковић Чедомира Милутин, Пеливановић Владислава Душан, Перовић Милана Петко, Пешић Боривоја Томислав, Петровић Радована Радиша, Пирија Зајка Ибро, Попадић Срећка Зоран, Поповић Пауна др Душанка, Поповић Мира Новица, Радевић Марка Вратимир, Радивојевић Богосава Будимир;

Радовановић Драгише Миладин, Радовановић Душана Светомир, Ранков-Јањић Андрије Иванка, Ранковић Обрена Богомир, Рашета Милана Бранко, Секулић-Милковић Душана Вера, Сеничанин Владе Милан, Симић Боривоја Драгољуб, Симић Миодрага Здравко, Смиљковић Сибина Ђурашко, Соколовић Матеје Радивоје, Стајчић Јанка Филип, Стајчић Љубише Живан, Станкић Михајла Милан, Станковић Зарије Илија, Станојевић Срећка Зора, Старчевић Живорада Сретен, Статовиц Шахира Раиф, Стојановић Петра Иван, Стојковић Драгана Жара-

лампије, Стошић Станка Александар, Шифмилиер Станислава Збишко, Шиљак Томе Чедомир, Шуљатић Мирка Ратко, Шадрин Илије Божидар, Тослић Милана Никола, Тешић Илије Милан, Тимотијевић Перка Миленко, Тишма Дане Петар, Тодоровић Живка Богдан, Тодоровић Војислава Костадин, Тодоровић Бранка Младен, Тонтић Милана Слободан, Урошевић Чедомира Живота, Васовић Душана Радош, Велковић Радисава Милутин, Весић Костадина Петар, Весић Стевана Живорад, Видаковић Крсте Милан;

Водопија Аугуста Мирослав, Војновић Васе Богдан, Вучетић Саватија Радисав, Вујичић Николе Душан, Вукадиновић-Биочина Божидара Љиљана, Вуковић Ранка Вукадин, Захировић Ибре Абдулах, Зарић Радомира Будислав, Жарић Михајла Миодраг, Здравковић Животе Богољуб, Здравковић Милорада Радослав, Живковић Михаилица Јеврем, Живковић Владимира Петар;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Анђеловић Станојка Тихомир, Апостоловић Косте Крста, Брајковић Ивана Мирослав, Јевђић Љубомира Јован, Лазаревић Животе Миливоје, Лучић Митра Јован, Павловић Гаврила Душан, Ристић Гаврила Рајко, Стаменковић Ивана Костадин, Станковић Максима Светислав, Шпијан Илије Ђуро, Томић Владимира Драган, Вековић Радосава Мило, Влајковић Милорада Јован, Влајковић Максима Милорад, Зечевић Видака Светозар;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Благојевић Светолика Милутин, Крстић Драгомира Милан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анимовић Светомира Драгослав, Андрић Милована Тодор, Антонијевић Станоја Радисав, Аврамовић Драгољуба Живорад, Благојевић Живка Чедомир, Џикотић Амира Селмо, Ђупић Ђуре Радован, Чабрић Добривоја Радомир, Давидовић Радомира Живојин, Доловац Мурата Рамиз, Гаврић Првослава Александар, Грдовић-Раковић Трифуна Иванка, Гроздановић Драгомира Владимир, Илиј Радомира Богдан, Илиј Рајка Љубивоје, Ивановић Радисава Гроздан, Јанић Душана Владимир, Јанковић Крсте Спаса, Јаснић Будимира Велимир, Јеловац Милана Душан, Јеловац Миће Милан, Јеремић Лазара Миленко, Јевремовић Игњата Никола, Јовановић Рајка Томислав, Карић Божидара Мирослав, Кончар Петра Милан, Костић Душана Ненад, Ковач Стјепана Младен, Ковачевић Светислава Славољуб, Лабус Стеве Милорад, Лечић Вука Раде;

Маринковић Војислава Томислав, Марковић Миодрага Тихомир, Марковић Пантелије Велибор, Мартић Душана Василије, Мијалковић Боре Драган, Милинковић Миодрага Миленко, Миливојевић Јорџана Владислав, Милосављевић Сактије Драгољуб, Миловановић Живана Петар, Ненадовић Славка Милан, Николић Жарка Раде, Обрадовић Злативоја Синиша, Пајић Радисава Томислав, Перишић Живомира Милан, Пиркић Алије Сеад, Понорац Миха-

ила Будимир, Попадиќ Ненада Момчило, Радичевиќ Петронија Живорад, Ракиќ Ђорѓа Љупко, Секулиќ Војислава Богдан, Сјеклоћа Луке Саво, Станојевиќ Влајка Негослав, Степановиќ Ивана Милан, Стојановиќ Љубомира Небојша, Стојановиќ-Обреновиќ Чедомира Радмила, Стојановиќ Петра Стојаи, Шкодриќ Душана Миленко, Тришковиќ Драга Гојко, Влајиќ Милорада Љубомир, Вујичиќ Стојана Милосав, Вукобрат Ђуре Урош, Живковиќ Будимира Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Богдановиќ Адама Бошко, Јанковиќ Петра Гвозден, Јурченко Владимира Владимир, Костиќ Светозара Чедомир, Салопек Мате Љубиша, Стаменковиќ Благоја Радован, Стошиќ Милоје Слободан, Шимшиќ Милије Ђорђе, Тошиќ Ивана Бранислав, Вељковиќ Миодрага Никола;

Од САП Војводина

— по повод на деведестгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Фабрика шинских возила и челичних конструкција „Шинвоз“ — Зрењанин;

-- по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Граѓевинско-индустриски комбинат „Банат“ — Зрењанин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

Дамјанов Ђорѓа Ђорђе;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Балашев Миливоја Милован, Ђелобаба Томе Василије, Делиќ Ваје Васа, Вуловиќ Милорада Момир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вакош Лазара Лазар, Вало Јожефа Јожеф, Богдановиќ Јована Петар, Грујиќ Милоша Миодраг, Илијин Пере Михајло, Маљукан Боже Радисав, Маринковиќ Милоша Станко, Меѓеши Ђуре Евгеније, Михајловиќ Луке Обрад, Миланов Славка Душан, Милинков-Путиќ Душана Јелисавета, Ормаи Лајча Јосип, Сабо Ференца Јеринц, Станковиќ Станоје Миодраг, Узелац Петра Миле, Васиќ Живојина Милојко, Вучуревиќ Ђуре Петар, Живков Љубе Милош;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Батишиќ Јована Гојко, Бериќ-Немешев Радована Милена, Блажиќ Ивана Мирко, Влескаќ Имреа Јожеф, Богдан Јована Душан, Војаниќ Жарка Милинко, Болдикар Јаноша Јанош, Буквиќ Филимана Славка, Даниловиќ Остоје Дмитар, Дургут Зеџира Мехмед, Дувњак Николе Марко, Ердељан Саве Илија, Филиповиќ Добросава Драгутин, Гафрик Шандора Шандор;

Галовиќ Илије Душан, Херодек Ференца Јанош, Костиќ Богољуба Жива, Ковач Михаља Виктор, Козлица Војина Лазар, Кукиќ Илије Јанко, Лабади Маѓаша Етел, Лалиќ Ђуре Јосиф, Летоша Петера Балаш, Мајкиќ Свете Милорад, Маша Ференца Ђерѓ, Милошевиќ Душана Илија, Мирков Добре Милета, Мишковиќ Анте Драгутин, Момирски Ђуре Радован, Николиќ-Маѓаревиќ Јована Нада, Новаковиќ Милана Мирко, Пакаи Ђерѓа Ђерѓ, Петров Саве Здравко, Поноћко Јована Марко, Поноћко Сретенка Станко, Попов Милутина Драгољуб, Прерадовиќ Милутина Слободан, Против Веселина Радивој, Пушиќ Веселина Секула, Радониќ Миклоша Иштван, Ракиќ Србислава Душан, Стеванов Александра Емил, Шчанчар Стевана Звонко, Шипош Иштвана Иштван, Варга Јаноша Јанош, Варњу Ђерѓа Шандор, Вучуревиќ Ђуре Божидар, Вукелиќ Марка Илија, Живојиновиќ Милана Љубомир.

Бр. 65
12 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Германска Демократска Република

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Günter Mittag, член на Политбирото и секретар на ЦК на ЕСПГ
Erich Mielke, член на Политбирото на ЦК на ЕСПГ, министер на државната безбедност

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Herbert Krolkowski, државен секретар и заменик-министер за надворешни работи.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Frank-Joachim Herrmann, личен соработник на генералниот секретар

Joachim Wolff, личен соработник на генералниот секретар

Elli Kelm, личен соработник на генералниот секретар

Günter Böhling, личен соработник на претседателот на Министерскиот совет

Wolfgang Meyer, раководител на Одделението за печат во МВР

Manfred Niklas, раководител на Бирото на Министерството за надворешни работи

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Vera Bayer, заменик-раководител на Одделението за печат во МВР

Dieter Kulitzka, заменик-раководител на Одделението за Југоисточна Европа во МВР

Frane Karl Hitzel, советник на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

Josef Elstner, економски советник на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

Wilhelm Fröhlich, економски советник на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Ralph Hartmann, раководител на Секторот за Југославија во МВР

Peter Sohr, раководител на Секторот во Протоколот на МВР

Karlheinz Heisig, I секретар на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

Проф. д-р Helga Mucbe-Wittbrodt, лекар

Д-р Hannelore Bannaschak, лекар

Проф. д-р Karl-Heinz Klare, лекар

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ivo Dominikus, преведувач

Klaus Jäger, политички соработник во Секторот за СФРЈ во МВР

Frank Wehner, уредник на „НД“

Wolfgang Fichter, аташе на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ralph Bachmann, раководител на странската редакција на АДГ

Gerhard Murza, фоторепортер на „НД“

Lutz Aulbach, дописник на АДГ

Alfred Kubiziel, дописник на АДГ

Peter Koard, фоторепортер на АДГ

Hans-Joachim Spremberg, фоторепортер на АДГ

Eberhard Seibold, уредник на радио

Joachim Thiel, дописник на радио

Fritz Hammerling, дописник на телевизија

May Herzig, камерман на телевизија

Dieter Vogelreiter, асистент-камерман на телевизија

Hartmut Kohlmetz, раководител на одделение на »Berliner Zeitung«

Heiner Winkler, заменик-главен уредник на »Horizont«

Günter Stillmann, уредник на НБИ

Bernd Seifig, фоторепортер на НБИ

Margit Jäger, секретарка

Anita Kettenbeil, секретарка

Heinz Krüger, стенограф

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Германска Демократска Република

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Полковник Werner Litzroth, воен аташе на Амбасадата на ГДР во СФРЈ

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Потполковник Rudolf Knaut

Потполковник Siegfried Honig

СО ОРДЕН ЗА ВОЈНИЧКИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Adelhard Winkler, афутант

Gerhard Tzscheutzschler, афутант

Gerhard Schmlada, афутант

Helmut Reh, афутант

Dietmar Fridrich, афутант

Wolfgang Brestrich, афутант

Hans Krüger, капетан

Dellef Henkel, поручник

Hartmut Wendel, потпоручник

Frank Laue, постар наредник

Dieter Fischer, постар наредник

Бр. 66

10 мај 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Берисављевиќ Рајка Живан, Божиќ Лазара Антоније, Дикиќ Максима Жарко, Груловиќ-Јовановиќ Милана Ангелина, Јозанов Саве Радован, Клисариќ Јанка Тодор, Милиќ Петра Јован, Петриќ Андрије Илија, Вукобрад Раде Душан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Басариќ Миле Ђуро, Десанчиќ Јове Мирко, Дрљача Лазе Милан, Окановиќ Јована Гавра, Пејчиќ Радована Здравко, Петровиќ Уроша Митар, Познановиќ Боже Димитар, Ратковиќ Николе Радивој, Станиќ Ђуре Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Арсенијевиќ-Богосављевиќ Раде Мирјана, Дидановиќ Теодора Василија, Глушица Боже Тодор, Јевриќ Милана Славко, Јурјевиќ Ивана Јосип, Кнежевиќ Павла Властимир, Маркуш Ференца Ференц Меѓо Недељка Душан, Миливојевиќ Милоша Јован, Мириќ Саве Милован, Родиќ Милана Богдан, Сурла Милоша Петар, Табаковиќ Живана Бранислав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Кнежевиќ Лазара Илија, Медиќ Марка Милан, Обрадовиќ Тривуна Лука, Пилиповиќ Паје Стево, Поповиќ Симе Ђорђе, Родиќ Стевана Светко, Тадиќ-Тошиќ Илије Даница, Величковиќ Стојан Воја;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алексиќ Јована Михаило, Бартуш Александра Мирко, Батиница Миле Светозар, Богдановиќ Јована Милан, Вожиќ Косте Ружа, Букуров Јове Вукица, Цекиќ Ђорѓа Љубомир, Дикиќ-Штерлеман Андрије Ката, Димитријевиќ Станислава Драгољуб, Дошен Илије Ђорђе, Ђерманов Саве Лазар, Габор Михаља Јанош, Галетин Светозара Бошко, Горјановиќ Лазара Ђурило, Готовиќ Драгољуба Раде, Грујиќиќ Ђорѓа Радован, Хорват Фране Фране, Иванчевиќ Владимира Вељко, Ивковиќ Тривка Лазар, Кнежевиќ Евгенија Бошко, Корица-Влаисављевиќ Милоша Евица, Косановиќ Дане Илија, Косановиќ Раде Никола, Кузмановиќ Јефте Драгутин, Лончар Миливоја Алекса, Лончар Лазе Никола, Мариќ Драге Милутин, Марковиќ Светозара-Бранислав, Месарош Јосипа Јосип, Миќиќ Здравко Боривоје;

Милчиќовиќ Негована Лазар, Митиќ Спасе Милутин, Митровиќ Лазара Живко, Носојин Драгана Сава, Образовиќ Јове Васа, Пашиќ-Јурин Ивана Милка, Павловиќ Николе Љубиша, Павловиќ Недељка Милован, Пешут-Гвозденовиќ Илије Смиља, Петровиќ-Јанковиќ Стана, Поповиќ Душана Стеван, Прудан Ивана Радојка, Рендулиќ Воје Милена, Ристиќ Аритона Стојанка, Рожа Лајоша Карол, Рудиќ Паје Јосип, Скандарски Раде Момчило, Стајиќ Јовице Вуколаја, Старчев Ивана Душан, Стојковиќ Јоце Љубица, Штрбац Петра Светислав, Тешиќ Милоша Тоша, Томашевиќ Драгомира Јован, Тумбас Августина Ладислав, Ваис Шандора Шандор, Војновиќ Антуна Стеван, Војводиќ-Дураковиќ Раде Саја, Волиќ Илије Иванка, Вујиќ Јована Ла-

зар, Вукелиќ Богдана Љубомир, Жабаљац Мојсије Новак;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрејевиќ Векослава Букашин, Азлен Стевана Милан, Банковиќ Лазара Градимир, Башиќ Боже Фране, Ђркиќ Марка Владимир, Цекиќ Божидара Томислав, Челиќ Петра Мирко, Ђириќ Милутина Милан, Ђурчиќ Милана Букашин, Девиќ Велемира Лазар, Дидановиќ Чедо Будимир, Димитријевиќ Стојанча Стојил, Дивљан Косте Обрад, Драгојевиќ Мирослава Живан, Дукиќ Миће Бора, Ђуриќ Ратка Милан, Ђраковиќ Божа Драгољуб, Ђргинчевиќ Алојза Михаела, Хладик Андрије Павле, Инђиќ Аце Живан, Иваниќ Николе Ђуро, Језеркиќ Николе Владимир, Јовиќ Ђорѓа Влајко, Киш-Фабрик Јожефа Верона, Китановиќ Војка Живан, Комар Душана Гојко, Костиќ Тихомира Божидар, Косач Мише Јан, Крстиќ Стојице Милентије, Кртиниќ Дане Илија, Лајновиќ Јована Срета, Личина Ђуре Милан, Марковиќ Саве Ђорђе, Милановиќ-Јовиќ Оливера, Миливојевиќ Уроша Мирко, Миросављевиќ Софроније Василије, Младеновиќ-Радивојевиќ Милана Стојанка, Недељковиќ Стевана Милан, Николиќ-Јовановиќ Петра Катарина, Новаковиќ Новака Бранислав, Новковиќ Томе Мика, Паниќ Лазара Светозар, Панков Младена Милан, Пејовиќ-Ђурђиќ Марише Јелка;

Перишиќ Данила Миодраг, Петковиќ Крсте Душан, Петковиќ Велица Милан, Петровиќ Јосипа Фране, Пишталовиќ Миливоја Мирко, Рацков Симе Витомир, Радоњиќ Мите Радивој, Раѓеновиќ Миле Јова, Ранков Бранка Александар, Рашиќ Павла Живан, Ристиќ Цветка Лепосава, Ристивојевиќ Добрице Десимир, Рудеж Илије Мића, Сиришки Тодора Жарко, Стаменковиќ Новице Милутин, Стаменковиќ Димче Станојко, Станковиќ-Богдановиќ Вукадина Евица, Станковиќ Светислава Војислав, Станојевиќ Стојила Урош, Стојановиќ Ђуре Славко, Стојановиќ Боже Вукашин, Стојиќиќ Живана Војислав, Шећеров-Јанков Богосава Миланка, Шокловачки-Черевички Теодора Љубица, Томиќ Арсе Живко, Тот Војник-Смагин Ивана Илона, Туранов Жарка Стојан, Вемиќ-Лешиќ Звонимира Марта, Видаковиќ Милана Спасе, Влашкалиќ Раде Никола, Врговиќ Радивоја Јулијана, Вукиќ Лазе Никола, Здравковиќ Петра Видојко, Златковиќ Бранка Томислав;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Богданов Саве Никола, Ковач Ернеста Имре, Лајко Михаља Михаљ, Марковиќ Драге Војислав, Медиќ Илије Давид, Паниќ Светислава Милорад, Пејчиќ Драгутина Томислав, Попов Алексе Милан, Тумбас Антуна Томо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Азлен Милана Стеван, Бак Сел Каталина Каталин, Ердевик-Маџашевиќ Бојка Даница, Филиќ Мише Миша, Грујиќ Саве Радослав, Губечка Пав-

ла Павле, Ивковић Војислава Петар, Каранфиловић Арсе Владимир, Киш Михаља Иштван, Лемаић Душана Милан, Ловрић Илије Стипо, Маљковић Јована Радован, Миловановић Живка Мирко, Мостарски Триве Косана, Његомир Саве Јован, Пап Мише Павле, Перчић-Генци Лајоша Ержебет, Сигети-Декрел Миклоша Ержебет, Стаменковић Милосава Зарије, Шимон-Хајнал Јаноша Лидиа, Тот Андраша Андраш, Турчан Мише Мишо, Здејлар Пана Гојко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чањи-Онади Јаноша Жофиа, Чворовић Недељка Љубо, Гал Михаља Сара, Гавриловић Емила Ђорђе, Грекса Јана Душан, Хорват Јосипа Иштван, Хрговић Јове Ђура, Јанков-Банишевић Марка Олга, Јовановски Секуле Даница, Ковач-Немеди Иштвана Иштван, Лазић Владислава Миодраг, Николић Витомира Бранко, Пап-Балаж Давида Јулија, Пасковић Јосипа Јелица, Пејчић Драгутина Десимир, Петковић Станоје Станојко, Петровић Љубише Милоје, Радуловић Томе Мирко, Савић Огњана Владимир, Стаменковић Јордана Драгољуб, Тољага-Попов Жива Вукосава, Трајковић Спасе Станоја, Ури-Жуњи Андраша Терезија, Влашкалић Стевана Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Форгач Павла Пало, Јанчић Мане Радован, Јовановић Петра Никола, Коложвари Андраша Имре, Крижанић Јосипа Јосип, Ленхарт Јана Јано, Милошављевић Тихомира Милојко, Послов Стеве Бранко, Раџић Петра Петар, Савић Константина Александар.

Бр. 72
23 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
15. Одлука за износот и условите за давање компензации за вештачки губриња во 1977 година — — — — —	33
16. Одлука за износот и условите за давање компензација за вештачки губриња во 1978 година — — — — —	34
17. Одлука за износот, начинот, условите и роковите за уплатување средства за исплата на компензацијата за вештачки губриња во 1978 година — — — — —	35
18. Одлука за дополнително на Одлуката за ослободување од плаќање на данок на промет на медалјони, значки и придатоци, што се издаваат по повод на настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија — — — — —	35
19. Одлука за определување на забранетите зони — — — — —	36
20. Правилник за надомест на трошоците во прекршочната постапка што ја водат сојузните органи — — — — —	36
21. Наредба за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет — — — — —	42
22. Наредба за височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1978 година — —	42
23. Самоуправна спогодба за основање Сојуз на самоуправните интересни заедници за вработување на Југославија — — — — —	42
24. Спогодба за промена на затечените цени за електроди — — — — —	46
25. Спогодба за промена на затечените цени за хидродинамички спојници — — — — —	47
26. Спогодба за промена на затечените цени за механички батери гасеничари и нивни приклучни уреди и резервни делови — —	47
27. Спогодба за промена на затечените цени за галвански елементи (батери) — — — — —	47
28. Спогодба за промена на затечените цени за шпер-плочи — — — — —	47
29. Спогодба за промена на затечените цени за необлагородени плочи и верици — — — — —	48
30. Спогодба за промена на затечените цени за необлагородени и облагородени плочи влакнатици — лесонит плочи — — — — —	48
31. Спогодба за промена на затечените цени за галови и технички синџири — — — — —	48
32. Спогодба за промена на затечените цени за виљушкари и нивни приклучни уреди и резервни делови — — — — —	48
33. Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинство — — — — —	49
34. Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер врз база на инфузоријска земја — — — — —	49
35. Спогодба за промена на затечените цени за вештачка кожа — — — — —	49
36. Спогодба за промена на затечените цени за декоративни пластични ламинати — — — — —	49
Исправка на Одлуката за начинот на вршење контрола на спроведувањето на прописите од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	50
Исправка на Одлуката за начинот на вршење девизна контрола на овластените банки од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	50
Исправка на Одлуката за начинот на вршење контрола и обезбедување еднаква постапка во примената на мерки спрема банките и другите финансиски организации — — — — —	50
Одликувања — — — — —	50

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.